



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отглас според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Среда, 22 февруари 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XLV

Цена на овој број е 800 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 53.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

116.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТАТА НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО

1. Престанува да важи Одлуката за задржување на цените на нафтата и дериватите на нафтата на затеченото ниво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/89).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 57
21 февруари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

117.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТА КОЈ СЕ ДОДАВА КОН ЦЕНАТА НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА

1. Во Одлуката за утврдување на надоместот за патишта кој се додава кон цената на дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89) во точка 1 одредбите под а) и б) се менуваат и гласат:

а) за одржување на патишта и отплата на странски кредити:

1) моторен бензин

– МБ-86	21,3746%
– МБ-98	17,5097%
– БМБ-95	14,8421%

2) гасно масло – дизел-гориво

– Д-1	19,4533%
– Д-2	18,7785%
– Д-3	19,4543%

б) за изградба на Автопатот братство и единство и на магистрални патишта од интерес за целата земја – за повлекување и отплата на странски кредити:

1) моторен бензин

– МБ-86	22,9923%
– МБ-98	17,8351%
– БМБ-95	14,3340%

2) гасно масло – дизел-гориво

– Д-1	21,6586%
– Д-2	20,6923%
– Д-3	20,5724%

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 58
21 февруари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

118.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЦЕНТРИЧНИ ЛИБЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат центричните либели (во натамошниот текст: либела).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS W-3/2.

Член 2

Либела (скица бр. 1), во смисла на овој правилник, е механичко мерило за агол во произволна (која и да било) вертикална рамнина, засновано врз примена на затворен сад со кружна форма со сферично издадена горна страна, делумно исполнето со течност, при што воздушниот меур во садот секогаш зазема највисока положба и, со помош на поделба на повеќе концентрични кругови, овозможува мерење на големината на тој агол и, приближно, на неговата ориентација во хоризонтална рамнина.

Либелата од став 1 на овој член може да биде со кукиште или без кукиште.

Член 3

Либелата е наменета за утврдување на хоризонталната положба на рамнина, како и за мерење на мали отстапувања на таа рамнина од хоризонталната положба, по големина и насока.

Во склоп со соодветен аголен уред, либелата е наменета за утврдување на вертикална положба, како и за определување на мали отстапувања од таа положба, по големина и насока.

Член 4

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) поделок на либелата е радијалното растојание помеѓу оските на две кои и да било соседни концентрични кружни линии кои, заедно со другите, формираат (циркуларна) поделба на либелата;

2) вредност на поделокот на либелата, изразена во единици на аголот во рамнината, е големината на наклонот мерен со либелата, која му одговара на еден поделок на либелата;

3) должина на поделокот на либелата, изразена во единици на должина, е радијалното растојание помеѓу оските на кои и да било две соседни концентрични кружни линии кои и припаѓаат на (циркуларната) поделбата на либелата;

4) осетливост на либелата е најмалиот агол за кој треба да се наведне либелата за да може, со голо око, да се забележи раздвижувањето на меурот на либелата;

5) грешка на либелата е големината на отстапувањето на покажувањето на либелата на кое и да било место од мерниот опсег во однос на соодветната права односно споредбена вредност;

6) нулева положба на либелата е положбата на либелата во која меурот на либелата е концентричен со нејзиниот основен круг; нулевата положба на либелата вградена во некое тело ја покажува положбата во која референтната рамнина на тоа тело се наоѓа во хоризонтална положба.

Член 5

Најголемите дозволени грешки на поделбата на либелата се дадени во следната табела:

Големина	Грешка
Вредност на поделокот	$\pm 1/4$ од правата вредност на поделокот
Широчина на цртата	$\pm 1/10$ од средната вредност на широчината на цртата
Најмал агол при кој меурот на либелата се раздвижува ¹⁾	Агол кој му одговара на одот на меурот од 0,3 mm

¹⁾ Се утврдува со еднострано лесно и безудирно свртување на либелата.

Член 6

Граници на дозволените грешки на другите параметри на либелата односно на елементите на либелата:

1) разликата во пречникот на два последователни концентрични кругови мора да биде $(4 \pm 0,2)$ mm; истото важи и ако постои само еден (најмал) круг, а другите се подразбираат, што значи, должината на поделокот мора да биде $(2 \pm 0,1)$ mm;

2) широчината на кружните линии мора да биде во границите $(0,3-0,5)$ mm, по целата должина на линијата;

3) должината на меурот, при 20 °C, мора да изнесува околу три четвртини од вредноста на пречникот на најмалиот концентричен круг.

Член 7

Вредноста на поделокот на либелата се избира зависно од намената на либелата.

Номиналната вредност на поделокот мора да биде назначена на ампулата односно на кукиштето на либелата.

Член 8

Референтната температура, за која се пропишани границите на дозволените грешки на либелата, изнесува 20 °C.

Член 9

Либелата се состои од:

- 1) тело (ампула) на либелата и
- 2) кукиште на либелата (скица бр. 1).

Член 10

Телото на либелата е затворен сад, со цилиндрична форма, делумно исполнет со течност, со сферично изработен горен дел.

Телото на либелата е изработено од материјал што мора да биде просирен, со хомоген состав, без меурчиња, нечистотија и штетни напони.

Член 11

Кукиштето на либелата служи како меѓаничка заштита и носач на телото на либелата и конструктивно е приспособено или за самостојно користење на либелата или за нејзино вградување (скица 2).

Телото на либелата мора да биде поставено во кукиштето на либелата и зацврстено така што да биде неподвижно (залепено односно загитувано) и оската на телото на либелата да биде во оската на кукиштето и нормална на референтната рамнина на кукиштето.

Член 12

Внатрешната површина на горната (сферична) страна на телото на либелата мора да биде брусена или оформена со пресување, а нејзината надворешна површина мора да биде полирана.

Член 13

Телото (ампулата) на либелата мора да има еден основен круг, концентричен со оската (вертикална) на телото на либелата. Допуштени се и повеќе вакви концентрични кругови.

Концентричните кругови, што ја формираат (центричната) поделба на либелата, можат да бидат изведени од надворешната или од внатрешната/страна на сферичниот дел на телото на либелата и мораат да бидат изработени:

- 1) ако се надворешни – со нагизување, при дополнително пополнување со трајна боја;
- 2) ако се внатрешни – со нанесување на траен начин, но така што да не ја попречуваат подвижноста на меурот.

Член 14

Течноста со која е исполнета ампулата на либелата најчесто е етер или течност со особини слични на него, која под дејството на светлината и топлината не се разлага.

Член 15

Кукиштето на либелата може да биде изработено од месинг, челик, лесен метал и пластична материја со соодветни особини.

Ако е изработено од метал, кукиштето на либелата може да биде изработено со пресување или со симнување на струганици и површински заштитено на следниот начин:

- 1) со никлување, со хромирање или без посебна заштита – ако е изработено од месинг;
- 2) со никлување или со хромирање – ако е изработено од челик;
- 3) со анодно оксидирање (елоксирано) – ако е изработено од алуминиум.

Член 16

Конструкцијата на кукиштето на либелата може да биде различна, зависно од намената на либелата (скица 2):

- 1) за самостојно користење на либелата, со слободно полагање на подлога (скица 2, под 1);
- 2) за вградување во соодветен дел односно на соодветен дел:
 - со навојна врска на кукиштето на либелата (скица 2, под 2);
 - со вметнување на телото на либелата во (калибрирано) лежиште (скица 2, под 3);

со прицврстување со помош на завртка преку посебно изработен раб на долниот (скица 2, под 4) или на горниот дел на либелата (скица 2, под 5).

Член 17

Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно на народностите на Југославија.

Член 18

Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 19

На либелата мораат да бидат напишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) вредноста на поделокот на либелата;
- 3) службената ознака на типот на либелата – ако е извршено испитување на типот.

Член 20

На либелата можат да бидат напишани: ознака на пречникот на либелата, назив на земјата на производителот, стандардот на земјата на производителот, годината на производство и слично, како и каталожките, сервиските и други броеви.

Член 21

Скиците бр. 1 и 2 се наоѓаат во прилогот на овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 22


Либелите што се наоѓаат во употреба, а во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1989 година.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.


Бр. 02-3348/1
7 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.



Скица 1 - Општ изглед на центричната либела

- 1 - Тело (ампула) на либелата
- 2 - Поделба на либелата
- 3 - Основен круг
- 4 - Оска на либелата
- 5 - Нулева точка на либелата
- 6 - Меур
- 7 - Течност
- 8 - Кукиште
- 9 - Полнетица (кит, лепило)



Скица 2 - Примери на конструкцијата на кукиштето на центричната либела

СОДРЖИНА:

	Страна
116. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за задржување на цените на нафтата и дериватите на нафтата на затеченото ниво — — — —	273
117. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на надоместот за патишта кој се додава кон цената на дериватите на нафта — — — — —	273
118. Правилник за метролошките услови за центрични либели — — — — —	273

НОВО!**НОВО!**

ОВИЕ ДЕНОВИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ

КАТАЛОГ**НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 1989 ГОДИНА**

во заедничко издание на Сојузниот завод за стандардизација и Службен лист на СФРЈ.

ЈУС КАТАЛОГ-от содржи:

- преглед на важечките југословенски стандарди донесени до 31 октомври 1988 година, распоредени по гранки и главни групи на стандардизацијата (со ознака и назив на стандардите, година на изданието и број на страниците);
- преглед на стандардите што се ставени надвор од сила и заменетите стандарди во времето од 31 октомври 1987 година до 31 октомври 1988 година;
- преглед на збирките на стандарди, прирачници и други публикации од областа на стандардизацијата;
- преглед на важечките прописи што ги донесува директорот на Сојузниот завод за стандардизација (од 1975 година);
- упатство за користење на предметниот регистар;
- предметен регистар на југословенските стандарди.

Ова е единствена и незаменлива публикација од овој вид во нашата земја неопходна на сите работни организации чии производи подлежат на стандардизација и на оние кои ја контролираат примената на ЈУС стандарди.

Резервирајте свој примерок бидејќи тиражот е ограничен.

Цената на ЈУС КАТАЛОГ-от изнесува дин. 75.000.-

Порачки да се испраќаат на извршниот издавач на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, поштенски фах 226, телефони 651-990 и 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

ЈУС КАТАЛОГ

_____ парч.

Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот _____

(број на жиро-сметка)

--	--	--	--	--

Во _____, _____ 1989.

(М.П.)

Потпис на порачувачот, _____